

Име и презиме: **Снежана Мирасчиева**
 Звање: **редовен професор**
 Единица на Универзитетот: **Факултет за образовни науки**

Ред.бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот	Поени
1.	Објавен научен или стручен труд во најпрестижно меѓународно списание со импакт фактор од 1 (еден) – 4 (четири) поени	
	Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja (2015) <i>Family and School - Creators of a Child's Educational Context</i> . International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 20 (1). pp. 334-348. ISSN 2307-4531. http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=issue&op=view&path%5B%5D=103	
	Објавен научен или стручен труд во најпрестижно меѓународно списание (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) со импакт фактор од 2 (два) до 5 (пет) – 8 (осум) поени	
	Koceva, Daniela, Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2015) <i>The parents' level of education and its influence on the educational achievements of students from different ethnic groups</i> . International Journal of Current Research, 7 (10). pp. 22041-22045. ISSN 0975-833X http://www.journalcra.com/	
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени	
	Petrova Gjorgjeva, Emilija, Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2015) <i>The language of education and the recommended bilingualism in the country</i> . Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (6). ISSN 2307-5902. http://journal.tagcnm.ru	
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени	Поени
	<u>Конкретна активност</u> Stavreva Veselinovska, Snezana and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2015) <i>Предизвикот на глобалниот свет - од философија на антропоцентризам до философија на екоцентризам</i> . Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9 (1). pp. 163-168. ISSN 1857-923X	
	Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana and Kitanova, Irena (2015) Менаџмент – процес подложен на постојани промени . Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9. pp. 72-77. ISSN 1857-92	
	Mirascieva, Snezana (2015) About some challenges in the practicum of future teachers and kindergarten teachers in multicultural environments . Proceeding of the First International Conference on "Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments - Experiences and Challenges", 2015. pp. 114-121. ISSN ISBN 978-	

	<p>608-238-086-5</p> <p>Snezana Mirascieva, Emilija Petrova Gjorgjeva, Snezana Stavreva Veselinovska, (2015) <i>Application of new techniques and technologies in kindergartens from the perspective of preschool teachers</i>. The Fourth International Scientific Conference Competences of preschool teachers for the knowledge society (the Book of Abstracts. pp. 75-76. ISSN ISBN 978-86-85625-19-0 http://www.vaspitacka.edu.rs</p>		
9.	<p>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен</p>		Поени
	<p><u>Конкретна активност:</u></p> <p>Даниела Коцева, <u>Владо Петровски</u>, Snezana Mirascieva (2015) <i>Стручната подготвеност на наставниците за реализација на наставата по религиското образование во Република Македонија</i>. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Наставникот - некогаш, денес, утре”. pp. 95-99. ISSN 978-608-244-116-0</p> <p>Mirascieva, Snezana (2015) Наставникот - некогаш и денес. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Наставникот - некогаш, денес, утре”, 2015. pp. 5-10. ISSN 978-608-244-116-0</p> <p>Mirascieva, Snezana (2015) Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03.10.2014. Факултет за образовни науки, Штип, 2015 (2). pp. 2-8. ISSN 978-608-244-245-7</p> <p>Mirascieva, Snezana and Arsova, Nada (2015) Домашните задачи на учениците и поддршката на родителите. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03.10.2014, Факултет за образовни науки, Штип, 2015. pp. 119-127. ISSN 978-608-244-245-7</p> <p>Мирасчиева Snezana, Коцева Даниела (2015) <i>Состојбата во воспитанието и образованието денес е предизвик за утрешнината и перспектива за иднината</i>. Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија. ISSN 978-608-242-021-9. стр.78-82</p> <p>Коцева Даниела, Мирасчиева Snezana (2015) <i>Социјализација и е-учење</i>. Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија. ISSN 978-608-242-021-9. стр. 165-168.</p> <p>Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) Воспитанието и образованието низ призмата на идните перспективи и развој. Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија, 2015. pp. 2-6. ISSN 978-608-242-021-9</p> <p>Ѓорѓева Петрова Емилија, Мирасчиева Snezana, Ставрева Веселиновска Snezana, Ирена Китанова (2015). Организација, организациска култура и клима во основното училиште. Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија. ISSN 978-608-242-021-9. стр. 63-70.</p>		
		Вкупно поени	29

